

Комисија за хартии од вредност на Република  
Македонија



КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 05-270/11  
23-05 2014 год.

С К О П Ј Е

Финансиски извештаи  
и Извештај на независните ревизори  
за годината што завршува на 31 декември 2013

Скопје, 22 Мај 2014

## Содржина

	страна
Извештај на независните ревизори	3
Извештај за сеопфатната добивка	5
Извештај за финансиската состојба	6
Извештај за промените во фондот и резервите	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9



**BAKER TILLY  
MAKEDONIJA**

Ul. Leninova 33a/16  
P.O. Box 462  
1000 Skopje  
Tel: +389 2 2463 140  
Fax: +389 2 2463 063

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Раководството на  
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија

### **Извештај за финансиските извештаи**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (“Комисијата”), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2013 година и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените во фондот и резервите и Извештајот за парични текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации, приложени на страните 5 до 26.

### ***Одговорност на раководството за финансиските извештаи***

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

### ***Одговорност на ревизорот***

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Комисијата за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Комисијата.



**BAKER TILLY  
MAKEDONIJA**

Ull Leninova 33a/16  
P.O. Box 462  
1000 Skopje  
Tel: +389 2 2463 140  
Fax: +389 2 2463 063

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

### **Мислење**

Според нашето мислење, приложените финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Комисијата заклучно со 31 декември 2013 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за година којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

### **Нагласување на прашање**

Без да го квалификуваме нашето мислење, обрнуваме внимание на Белешката 13 кон финансиските извештаи која објаснува дека Комисијата има право на сопственост на дел од земјиште од 2012 м2, врз основа на Одлука на Влада на Република Македонија бр 41-9716/1 од 21 декември 2013 година. Во оваа фаза не е возможно да се потврди со сигурност соодветниот дел кој припаѓа на Комисијата, особено што се работи за востановено право на заедничка сопственост, каде Комисијата како сопственик на посебен дел на зградата на етажна сопственост, востановува право на заедничка сопственост а утврдувањето на делот во заедничката сопственост е определив, но не и однапред определен, заради што во тек е постапка за излагање – укнижба на овие права во Катастар во кои се содржани имотните листови на недвижностите.

Овластен ревизор  
Љубица Јоанидис

Скопје,  
22 Мај 2014 година

Управител  
Димитар Андоновски

БЕЈКЕР ТИЛИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Комисија за хартии од вредност на Република Македонија

Финансиски извештаи  
31 Декември 2013 година

## Извештај за сеопфатната добивка

	Белешки	2013 Ден.000	2012 Ден.000
Приходи од провизии и надомести	5	28,315	47,437
		28,315	47,437
Трошоци за вработените	6	(21,474)	(24,672)
Трошоци за интелектуални услуги	7	(1,979)	(1,496)
Амортизација	8	(3,098)	(3,508)
Останати расходи од дејноста	9	(5,813)	(8,488)
<b>Оперативна добивка (загуба)</b>		<b>(4,049)</b>	<b>9,273</b>
Приходи од финансирање	10	3,928	5,018
Расходи од финансирање	11	(2)	(9)
<b>Добивка (загуба) пред оданочување</b>		<b>(123)</b>	<b>14,282</b>
Данок од добивка	12	(148)	(118)
<b>Добивка (загуба) за финансиската година</b>		<b>(271)</b>	<b>14,164</b>
Останата сеопфатна добивка		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>		<b>(271)</b>	<b>14,164</b>

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од Раководството на Комисијата на ден 27 Мај 2014 година и потпишани во нејзино име од:

М-р Елизабета Чингаровска  
(Именувана на ден 12 февруари 2013 година Сл.Весник на РМ од 14 февруари 2013 година)  
Претседател на Комисијата

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Комисија за хартии од вредност на Република Македонија

Финансиски извештаи  
31 Декември 2013 година

## Извештај за финансиската состојба

	Белешки	2013 Ден.000	2012 Ден.000
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	13	57,304	54,704
Материјални средства во подготовка	13	17,442	6,158
Нематеријални средства	14	882	1,890
		<b>75,628</b>	<b>62,752</b>
<b>Тековни средства</b>			
Побарувања за провизии и надомести и останати побарувања	15	3,727	3,292
Депозити во банки	16	81,065	29,389
Парични средства и парични еквиваленти	17	27,096	89,630
		<b>111,888</b>	<b>122,311</b>
<b>Вкупно средства</b>		<b>187,516</b>	<b>185,063</b>
<b>ОБВРСКИ И КАПИТАЛ</b>			
<b>Фондови и обврски</b>			
<b>Фонд и резерви</b>			
Резервен фонд		186,585	183,652
Ревалоризациона резерва		898	898
		<b>187,483</b>	<b>184,550</b>
<b>Вкупно фондови</b>			
<b>Обврски</b>			
Обврски кон добавувачи и останати обврски	18	33	513
		<b>33</b>	<b>513</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>187,516</b>	<b>185,063</b>
<b>Вкупно фондови и обврски</b>		<b>187,516</b>	<b>185,063</b>

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од Раководството на Комисијата на ден 27 Мај 2014 година и потпишани во нејзино име од:

М-р Елизабета Чингаровска  
(Именувана на ден 12 февруари 2013 година Сл.Весник на РМ од 14 февруари 2013 година)  
Претседател на Комисијата

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Комисија за хартии од вредност на Република Македонија

Финансиски извештаи  
31 Декември 2013 година

## Извештај за промените во фондот и резервите

	Резервен фонд (000)мкд	Ревалоризациони резерви (000)мкд	Вкупно (000)мкд
На 01 Јануари 2012 година	169,487	898	170,385
Добивка за годината	14,164	-	14,164
Останата сеопфатна добивка	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	14,164	-	14,164
<b>На 31 Декември 2012 година</b>	<b>183,652</b>	<b>898</b>	<b>184,550</b>
На 01 Јануари 2013 година	183,652	898	184,550
Зголемување	3,203	-	3,203
Загуба за годината	(271)	-	(271)
Останата сеопфатна добивка	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	2,933	-	2,933
<b>На 31 Декември 2013 година</b>	<b>186,585</b>	<b>898</b>	<b>187,483</b>

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од Раководството на Комисијата на ден 27 Мај 2014 година и потпишани во нејзино име од:

М-р Елизабета Чингаровска  
(Именувана на ден 12 февруари 2013 година Сл.Весник на РМ од 14 февруари 2013 година)  
Претседател на Комисијата

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Комисија за хартии од вредност на Република Македонија

Финансиски извештаи  
31 Декември 2013 година

## Извештај за паричните текови

	Белешка	2013 Ден.000	2012 Ден.000
<b>Деловни активности</b>			
Приливи од надоместоци и провизии		28,147	47,027
Плаќања на услуги, плати, останати набавки		(37,487)	(33,322)
		(9,340)	13,708
<b>Инвестициони активности</b>			
Платени камати		-	-
Платен данок од добивка		(148)	(398)
		(9,488)	13,307
<b>Инвестициони активности</b>			
Плаќање за набавка на недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства		(15,974)	(6,957)
Краткорочно депонирани средства во банка		(41,000)	39,000
Приливи од камата		3,928	5,017
		(53,046)	37,060
<b>Непокривени промени на паричните средства и паричните еквиваленти</b>			
		(62,534)	50,367
<b>Парични средства и парични еквиваленти на почетокот</b>	17	<b>89,630</b>	<b>39,263</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на крајот</b>	17	<b>27,096</b>	<b>89,630</b>

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од Раководството на Комисијата на ден 27 Мај 2014 година и потпишани во нејзино име од:

М-р Елизабета Чингаровска  
(Именувана на ден 12 февруари 2013 година Сл.Весник на РМ од 14 февруари 2013 година)  
Претседател на Комисијата

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи



## Белешки кон финансиските извештаи

### 1. Општи информации

Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст “Комисијата”) е самостојно и независно регулаторно тело, со јавни овластувања утврдени со Законот за хартии од вредност на РМ (Сл. Весник на РМ бр. 95/2005 година, 25/2007 година, 07/2008 година, 57/2010 година и 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014 година).

Комисијата го регулира и контролира работењето со хартии од вредност на територијата на Република Македонија. Комисијата во рамките на своите законски надлежности и овластувања се грижи за законито и за ефикасно функционирање на пазарот на хартии од вредност и за заштита на правата на инвеститорите, со цел постојано јакнење на довербата на јавноста во институциите на пазарот на хартии од вредност во Република Македонија.

Согласно член 181 од Законот за Хартии од вредност, Комисијата има својство на правно лице со седиште во Скопје. Согласно член 182, Комисијата е составена од пет комисионери (членови) од кои еден е претседател. Мандатот на комисионерите (членовите) е пет години, со можност за реизбор. Двајца комисионери (членови) професионално си ја вршат својата функција во Комисијата, а тројца се надворешни комисионери (членови) на Комисијата кои се ангажираат за вршење на работи на Комисијата, за што им следува надоместок. Комисионерите (членови) кои професионално си ја вршат својата функција во Комисијата се со полно работно време и не можат да имаат друга функција и да бидат вработени на друго работно место или да добиваат друг надомест освен плата како комисионери (членови) и надоместоци од повремени едукативни и авторски хонорари. Надворешните комисионери (членови) имаат право на месечен надоместок кој го утврдува Комисијата.

На 31 Декември 2013 година, Комисијата е составена од пет комисионери (членови) од кои двајца комисионери (членови) професионално си ја вршат својата функција во Комисијата со полно работно време, а тројца се надворешни комисионери (членови) на Комисијата кои се ангажираат за вршење на работи во Комисијата, за што им следува надоместок. Претседател на Комисијата е М-р Елизабета Чингаровска, поставена со Одлука на Влада на РМ на ден 12 февруари 2013 година, објавена во Службен Весник на РМ од 14 февруари 2013 година, како и м-р Милаим Ајдини како комисионери професионално ангажирани со полно работно време а за надворешни комисионери (членови) се именувани Сејдија Фазлиоски, д-р Михаил Петковски и доц. д-р Александар Стојков.

Комисијата има формирано стручна служба со која раководи Претседателот. Комисијата има Статут, за кој согласност дава Собранието на Република Македонија и со кој се уредени организацијата, управувањето и раководењето, постапките за донесување на акти и нивни измени и дополнувања, како и регулирање на други прашања во врска со Комисијата.

Средствата за работа на Комисијата се обезбедуваат во согласност со Законот за хартии од вредност и согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата (Сл.весник на РМ 169/2010, 94/2011, 174/2011, 112/2012 година).

## **2 Сметководствени политики**

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовка на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

### **2.1 Основа за подготовка на финансиските извештаи**

Финансиските извештаи на Комисијата се подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), издадени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС), кои се применуваат во Република Македонија од 1 Јануари 2010 година, а беа објавени на 29 Декември 2009 година во Службен Весник бр.159/2009 година во Правилникот за водење на сметководство. Финансиските извештаи се подготвени со примена на основите за мерење специфицирани во МСФИ за секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход. Основите за нивно мерење се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара од Раководството на Комисијата да употребува свои проценки во процесот на имплементација на сметководствените политики. И покрај фактот дека овие проценки се засновани врз најдобрите познавања на тековните настани и дејствија, остварените резултати можат, во крајна линија, да отстапуваат од таквите проценки. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 3. Значајни сметководствени проценки.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2013 и 2012 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади македонски денари (000 мкд), освен доколку не е поинаку наведено. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е прилагодена согласно промените во презентацијата во тековната година.

### **2.2 Основни сметководствени политики и проценки**

Основните сметководствени политики и проценки применети при составувањето на финансиските извештаи за 2013 година се изнесени подолу.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

### 2.3 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот на финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот на финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 Декември 2013	31 Декември 2012
1 ЕУР	61.5113	61.5000
1 УСД	44.6284	46.6510
1 GBP	73.5429	75.2800
100 ЦХФ	50.1764	50.9106

### 2.4 Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетирани и презентирани во Извештајот за финансиската состојба на нето основа во случаи кога нетирањето на признаените износи е законски дозволено, понатаму, кога постои намера за исполнување на нето основа, како и во случај на истовремена реализација на средството и исполнување на обврската.

### 2.5 Признавање на приходи и расходи

#### *Приходи од надоместоци и провизии*

Приходите од надоместоци произлегуваат од утврдените надоместоци во Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците на Комисијата. Приходите по основ на надоместоци и провизии се евидентираат врз основа на принципот на фактичност на настаните, кога услугата е обезбедена.

#### *Приходи и расходи од камати*

Приходите и расходите по камати се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за периодот за сите каматоносни финансиски средства и обврски со примена на методата на ефективна каматна стапка.

### *Оперативни расходи*

Оперативните расходи ги сочинуваат трошоците за плати, трошоците за интелектуални услуги и останати оперативни расходи. Тие се искажуваат за периодот за кој се однесуваат без разлика дали се исплатени.

## **2.6 Нематеријални средства**

### *Компјутерски софтвер*

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи контролирани од страна на Комисијата кои најверојатно ќе создадат економски користи кои ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи праволиниска метода во текот на период од четири години.

### *Останати нематеријални средства*

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи праволиниска метода во текот на период од четири години.

## **2.7 Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите, постројките и опремата се евидентирани по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Амортизацијата се пресметува пропорционално, со примена на законски пропишани стапки со цел алокација на набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата во текот на нивниот век на употреба. Подолу се дадени годишни амортизациони стапки кои што се применуваат врз значајни ставки од недвижностите, постројките и опремата:

Недвижности	2.50%
Мебел	20%
Компјутерска опрема	25%
Транспортни средства	25%
Нематеријални средства	25%
Уметнички дела	0%

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Комисијата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

расходи во Извештајот за сеопфатната добивка за периодот во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Добивките и загубите поврзани со отуѓувањата се утврдуваат по пат на споредба на приливите со евидентирираниот износ. Истите се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка за периодот во периодот кога настануваат.

## 2.8 Оштетување на нефинансиските средства

Средствата подложни на амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентирираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентирираниот износ на средствата го надминува нејзиниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, доколку тоа не е можно, за целата единица која генерира готовина.

## 2.9 Финансиски средства

Финансиските средства се класифицираат во следните категории: кредити и побарувања, финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположливи за продажба и финансиски средства кои се чуваат до доспевање. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

### *Кредити и побарувања*

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци по датумот на Извештајот на финансиската состојба и се класификуваат како нетековни средства.

Кредитите и побарувањата на Комисијата на датумот на Извештајот на финансиската состојба се состојат од побарувања за надоместоци и провизии и останати побарувања, депозити во банки, како и парични средства и парични еквиваленти.

Сметководствената политика за признавање и последователно мерење на овие финансиски средства е дадена во продолжение на оваа Белешка.

#### *Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби*

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се состојат од хартии од вредност за тргување и хартии од вредност според објективна вредност преку добивки или загуби определени како такви при почетно признавање. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување, доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флукуации во цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои краткорочен фактички облик на остварување добивка.

Комисијата нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на известувањето.

#### *Финансиски средства расположливи за продажба*

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни финансиски средства, кои се класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Финансиски средства расположливи за продажба се наменети за чување на неодреден временски период кои може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или промени во каматните стапки, девизните курсеви или цените на акциите.

Комисијата нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на известувањето.

#### *Финансиски средства кои се чуваат до доспевање*

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се не-деривативни финансиски средства, со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на доспевање за наплата и за кои, Раководството на Комисијата има позитивна намера и способност да ги чува до нивното доспевање. Доколку Комисијата продаде значаен износ на финансиските средства кои се чуваат до доспевање пред нивното доспевање, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиски средства расположливи за продажба.

Комисијата нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на известувањето.

#### *Иницијално признавање и депривавање*

Набавките и продажбите на финансиските средства расположливи за продажба и оние кои се чуваат до доспевање се евидентираат на датумот на купувањето, на кој што Комисијата има обврска да го купи или продаде средството. Кредитите се признаваат кога готовината се авансира на позајмувачите. Финансиските средства, освен финансиските средства по објективна вредност, преку добивки и загуби, иницијално се признаваат по објективна вредност зголемена за трошоците на трансакцијата.

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, кога Комисијата ги пренела значително сите ризици и користи од сопственоста.

#### *Последователно мерење*

Комисијата, на датумот на известувањето, последователно ги мери финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, и расположливите за продажба финансиски средства по нивната објективна вредност без намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на Извештајот за финансиската состојба.

Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Комисијата ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани до доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Реализираните добивки и загуби како и нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се определени како средства по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивките и загубите во периодот во кој настануваат. Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства по објективна вредност преку добивките и загубите го вклучуваат и приходот од камата.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи за продажба се признаваат во сеопфатна добивка, освен загубите од оштетување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во добивките и загубите. При продажба или оштетување на финансиските средства расположливи за продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатна добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

## **2.10 Оштетување на финансиски средства**

### *Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност*

На секој датум на Извештајот за финансиската состојба, Комисијата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата (во случај на загуба) и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Побарувањата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби.

#### *Средства евидентирани по објективна вредност*

На секој датум на Извештајот за финансиската состојба, Комисијата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Значително или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдување на можноста од оштетување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во тековните добивки или загуби. Доколку, во последователен период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради оштетување во тековните добивки или загуби, загубата поради оштетување се анулира преку добивки или загуби.

### **2.11 Побарувања за надоместоци и провизии**

Побарувањата за надоместоци и провизии иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Комисијата нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање (повеќе од 90 дена) претставуваат индикатори дека побарувањата се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во Извештајот за сеопфатната добивка за периодот. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признаваат како тековни добивки во Извештајот за сеопфатната добивка за периодот.



## 2.12 Парични средства и парични еквиваленти

За потребите на Извештајот за паричните текови, паричните средства и еквиваленти се состојат од депозити по видување во банки и пари во благајна во денари и странски валути и депозити со доспеаност од три и помалку месеци од датумот на набавка.

## 2.13 Надомести за вработените

Комисијата плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени, согласно домашната регулатива за социјално осигурување. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат на државниот Пензиски Фонд и задолжителните приватни пензиски фондови. Не постои дополнителна обврска во врска со овие пензиски планови. Освен тоа, сите работодавци во Република Македонија имаат обврска да исплаќаат на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден со закон. Комисијата нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на билансирање, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

Комисијата не оперира со пензиски планови или планови за надоместоци при пензионирање, така што нема дополнителни обврски за пензии. Комисијата не е обврзана да обезбеди дополнителни надоместоци за тековните или претходните вработени.

## 2.14 Тековен и одложен данок од добивка

Тековниот данок од добивка, по стапка од 10%, се плаќа на непризнаените расходи за даночни цели, корегирани за даночниот кредит, како и на распределената добивка за дивиденди на правни или физички лица. Нераспределената добивка не се оданочува.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, како обврска, за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои тие се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се задолжува или одобрува во тековните добивки или загуби, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, каде што во тој случај одложениот данок се евидентира во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на временските разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

На 31 Декември 2013 и 2012 година, Комисијата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

## **2.15 Обврски кон добавувачи и останати обврски**

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

## **2.16 Резервен фонд**

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија е основана согласно Законот за хартии од вредност, па со оглед на тоа не располага со уплатен капитал. Од остварената добивка од работењето на Комисијата, согласно Законот за хартии од вредност се формира резервен фонд кои што средства треба да се користат за финансирање на деловните активности на Комисијата, премостување на временската неусогласеност на приходите и расходите и во функција на развој и унапредување на работењето на Комисијата.

## **2.17 Превземени и неизвесни обврски**

Неизвесни обврски не се евидентирани во финансиските извештаи на Комисијата. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност од прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на билансирање и кога може да се направи разумна проценка за износот на загубата.

## **2.18 Настани по датумот на известување**

Оние настани по датумот на известување кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Комисијата на датумот на билансирањето (корективни настани) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

## **3 Значајни сметководствени проценки**

При примената на сметководствените политики од Комисијата, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Комисијата се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

#### *Критични проценки во примена на сметководствени политики*

##### *Оштетување на побарувањата*

Комисијата ги проверува своите побарувања на денот на известување за да направи проценка за оштетувањето најмалку на годишно ниво. Комисијата прави проценка дали загубите од оштетувањето треба да бидат забележани во Извештајот за сеопфатна добивка врз основа на постоењето на реални податоци кои даваат индикација за намалување во предвидените идни готовински текови. Овој доказ во основа вклучува реални податоци кои даваат индикација за постоењето на неповолни промени во платежниот статус на клиентите, или меѓународните и локални економски услови. Раководството прави проценки кои се базираат на искуства од минати загуби за средства со карактеристики на кредитен ризик и објективни докази за оштетување слични на оние во портфолиото кога прави план на идните готовински текови.

Методологијата и претпоставките кои се користат за проценка на износот и времето на идните готовински текови редовно се разгледуваат со цел да се намалат разликите меѓу предвидените загуби и вистинските загуби.

##### *Клучни извори на несигурност во проценките*

Раководството на Комисијата смета дека на датумот на билансирањето не постојат клучни извори на несигурност во проценките, со значаен ризик од можни материјално значајни корекции врз износите на средствата и обврските во текот на следната финансиска година.

#### 4 Управување со ризици од финансирање

##### 4.1 Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги наплати износите во целост во моментот на нивно доспевање. На датумот на изготвување на овие финансиски извештаи, Комисијата нема значителна концентрација на кредитен ризик. Максималната изложеност на Комисијата на кредитен ризик е претставена со евидентираниот износ на секое финансиско средство во извештајот за финансиската состојба.

	Белешка	2013 Ден.000	2012 Ден.000
Класи на финансиски средства - евидентирана вредност			
Побарувања за провизии и надомести и останати побарувања	15	3,849	3,292
Депозити во банки	16	81,065	29,389
Парични средства и еквиваленти	17	27,096	89,630

##### 4.2 Пазарен ризик

###### *Ризик од курсни разлики*

Ризикот од курсни разлики претставува ризик од неповолна флукуација на курсевите на странските валути. Комисијата нема деловни активности на меѓународните пазари, и не е изложена на ризик од курсни разлики.

###### *Каматен ризик*

Комисијата е изложена на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз нејзината финансиска состојба и готовинските текови. Раководството на Комисијата врши континуирано следење на состојбата на ризикот од каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност.

##### 4.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувањата во рамките на договорените услови. Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

##### 4.4 Оперативен ризик

Работењето на Комисијата е постојано предмет на останати ризици кои се дефинирани како оперативни ризици. Овие ризици се поврзани со недостатоци или грешки во внатрешните процеси, системи или човечка грешка кои се јавуваат како резултат на надворешни случувања.

Белешки кон финансиски извештаи (продолжува)  
за годината што завршува на 31 Декември 2013 година  
(сите износи се во ДМ денари за освен што е поинаку наведено)

#### 4.5 Утврдување на објективна вредност

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по пазарни услови односно помеѓу странки кои влегуваат во доброволни трансакции. Објективната вредност се базира на проценка од страна на Раководството зависно од видот на средствата и обврските. Евидентираната вредност на обврските и средствата соодветствува на нивната објективна вредност.

<b>5 Приходи од провизии и надомести</b>	2013 Ден.000	2012 Ден.000
Приходи од емисии на хартии од вредност	3,453	21,505
Приходи од Македонска Берза АД Скопје	11,442	11,570
Приходи од Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје	9,180	8,888
Приходи од провизии од брокерски друштва	1,550	1,900
Приходи од провизии од инвестициски фондови	1,726	1,180
Приходи од водење на Акционерски друштва во Регистарот	472	1,108
Приходи од издавање на согласност по разни основи	461	1,167
Останати приходи	31	119
<b>Вкупно приходи од провизии и надомести</b>	<b>28,315</b>	<b>47,437</b>

<b>6 Трошоци за вработени</b>	2013 Ден.000	2012 Ден.000
Нето плати	13,999	16,194
Задолжителни придонеси	6,957	8,042
Останати надомести	518	436
<b>Вкупно трошоци за вработени</b>	<b>21,474</b>	<b>24,672</b>

<b>7 Трошоци за интелектуални услуги</b>	2013 Ден.000	2012 Ден.000
Надомести на членовите на Комисијата	1,351	403
Авторски хонорар	247	14
Адвокатски, сметководствени и ревизорски услуги	381	1,079
<b>Вкупно трошоци за интелектуални услуги</b>	<b>1,979</b>	<b>1,496</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
за годината што завршува на 31 Декември 2013 година  
(сите износи се во МКД денари освен доколку не е поинаку наведено)

<b>8 Амортизација</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<u>Ден.000</u>	<u>Ден.000</u>
<i>Амортизација на нематеријални средства</i>		
Софтвер и лиценци	1,008	1,109
	<b>1,008</b>	<b>1,109</b>
<i>Амортизација на недвижностите и опремата</i>		
Градежни објекти	1,620	1,620
Опрема	470	779
	<b>2,090</b>	<b>2,399</b>
<b>Вкупна амортизација</b>	<b>3,098</b>	<b>3,508</b>

<b>9 Останати расходи од дејноста</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<u>Ден.000</u>	<u>Ден.000</u>
Трошоци за службени патувања	1,459	2,297
Телефонски и ПТТ услуги	1,067	892
Отпис на побарувања (Белешка 15)	41	196
Материјални и слични трошоци	539	1,447
Репрезентација,реклама и пропаганда	553	672
Тековно одржување	297	253
Останати трошоци	1,857	2,731
<b>Вкупно останати расходи од дејноста</b>	<b>5,813</b>	<b>8,488</b>

<b>10 Приходи од финансирање</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<u>Ден.000</u>	<u>Ден.000</u>
Приходи од камати	3,928	5,018
Приходи од курсни разлики	-	-
<b>Вкупно приходи од финансирање</b>	<b>3,928</b>	<b>5,018</b>

Приходите од финансирање се состојат од остварени приходи од камати од дадени депозити и камати на жиро сметка во текот на годината.

<b>11 Расходи од финансирање</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<u>Ден.000</u>	<u>Ден.000</u>
Расходи од камати	-	7
Расходи од курсни разлики	2	2
<b>Вкупно расходи од финансирање</b>	<b>2</b>	<b>9</b>

Белешки кои придонесуваат извештај (продолжува)  
за годината што завршува на 31 Декември 2013 година  
(сите износи се во 100 денари освен доколку не е спинаку наведено)

## 12 Данок на добивка

	2013 Ден.000	2012 Ден.000
Тековен трошок на данок на добивка	148	118
Одложен даночен трошок	-	-
<b>Вкупно данок од добивка</b>	<b>148</b>	<b>118</b>

Усогласувањето на трошокот на данок на добивка според Извештајот за сеопфатна добивка за годините што завршуваат на 31 декември 2013 и 2012 година е како што следи:

	2013 Ден.000	2012 Ден.000
Неодбитни трошоци за даночни цели-10% (2012: 10%)	148	118
Пренесени даночни загуби	-	-
	148	118

## 13 Недвижности, постројки и опрема

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Уметнички слики	Матер.срва во подгот.	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>						
1 Јануари 2012	-	64,479	14,490	1,043	-	80,012
Набавки во текот на годината	-	341	275	-	6,158	6,774
31 декември 2012/01 јануари 2013	-	64,820	14,765	1,043	6,158	86,786
Набавки во текот на годината	3,203	-	1,487	-	11,284	15,974
31 декември 2013*	3,203	64,820	16,252	1,043	17,442	102,760
<b>Акумулирана амортизација</b>						
1 Јануари 2012	-	10,223	13,303	-	-	23,526
Амортизација за годината	-	1,620	778	-	-	2,398
31 декември 2012/01 јануари 2013	-	11,843	14,081	-	-	25,924
Амортизација за годината	-	1,620	778	-	-	2,090
31 декември 2013	-	13,463	14,859	-	-	28,322
<b>Нето евидентирана вредност</b>						
На 31 декември 2012	-	52,977	684	1,043	6,158	60,862
На 31 декември 2013	3,203	51,357	1,701	1,043	17,442	74,746

\*Со состојба на 31 декември 2013 и 2012 година, недвижностите, постројките и опремата се во сопственост на Комисијата. Посебно истакнуваме дека правото на сопственост врз дел од недвижностите КХВ го стекнала оригинерно – изворно врз основа на Закон со примена на одредбите од членовите 113 од Законот за сопственост и други стварни права, а во врска со одредбата од член 21 став 1 од Законот за хартии од вредност (Сл.Весник (188/2013) – вонкнижно стекнување на правото на сопственост, имено правото на сопственост стекната според Закон е од конститутивен карактер а запишувањето на првото во јавните книги е од исклучиво деклараторен карактер, што подразбира дека уписот не е услов за стекнување на правото на сопственост кога истото се стекнува според Закон. Заради појаснување укажуваме дека истото произлегува од Одлуката на Владата со која на Комисијата и се утврдува право на трајно користење кое врз основа на измените на Законот се преобразува – трансформира во право на сопственост. Имајќи предвид да правото на сопственост се однесува и за градежното изградено земјиште под зградата во етажна сопственост, како и за земјиштето кое е во редовна употреба на зградата, врз истото КХВ како сопственик на посебен дел на зградата на етажна сопственост, востановува право на заедничка сопственост каде утврдувањето на делот во заедничката сопственост е определив, но не и однапред определен, заради што во тек е постапка за излагање – укинување на овие права во Катастар во кои се содржани имотните листови на недвижностите. Комисијата нема хипотека или други товари врз своите недвижности и опрема.

Комисија за утврдување на вредност на Република Македонија

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
за годината што завршила на 31 Декември 2013 година  
(сите износи се во денари освен доколку не е поинаку наведено)

#### 14 Нематеријални средства

<b>Набавна вредност</b>	
1 Јануари 2012	4,519
Набавки во текот на годината	250
<b>31 декември 2012/01 јануари 2013</b>	<b>4,769</b>
Набавки во текот на годината	-
<b>31 Декември 2013</b>	<b>4,769</b>
<b>Акумулирана амортизација</b>	
1 Јануари 2012	1,770
Амортизација за годината	1,109
<b>31 декември 2012/01 јануари 2013</b>	<b>2,879</b>
Амортизација за годината	1,008
<b>31 Декември 2013</b>	<b>3,887</b>
<b>Нето евидентирана вредност</b>	
На 31 Декември 2012	1,890
На 31 декември 2013	882

На 31 декември 2013 и 2012 година, нематеријалните средства се состојат од софтвер.

#### 15 Побарувања за провизии и надомести и останати побарувања

	2013 <u>Ден.000</u>	2012 <u>Ден.000</u>
<b>Побарувања за провизии и надомести</b>		
Македонска Берза АД Скопје	953	964
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје	806	740
Побарувања по основ на промет на трансакции со акции	380	146
Останати субјекти	1,278	1,247
<b>Побарувања за провизии и надомести,нето</b>	<b>3,417</b>	<b>3,097</b>
<b>Останати побарувања</b>		
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	148	148
Други побарувања и разграничени средства	162	47
	<b>310</b>	<b>195</b>
<b>Вкупно побарувања</b>	<b>3,727</b>	<b>3,292</b>

Во текот на 2013 година, Комисијата изврши отпис на побарувања за провизии и надомести поради нивна ненаплатливост во износ од 41 илјади денари (Белешка 9).

Комисија за хартии од вредност на Република Македонија



Белешки кон финансиските изјави (продолжува)  
за годината што завршува на 31 Декември 2013 година  
(сите износи се во СДР денари освен доколку на е поинаку наведено)

<b>16 Депозити во банки</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>Ден.000</b>	<b>Ден.000</b>
Краткорочни орочени депозити во домашни банки:		
- Капитал Банка АД Скопје	60,000	8,700
- Централно Кооперативна Банка АД Скопје	10,000	9,000
- Охридска Банка АД Скопје	-	1,500
- Уни Банка АД Скопје	10,000	10,000
Побарувања по камати	1,065	189
<b>Вкупно депозити во банки</b>	<b>81,065</b>	<b>69,389</b>
Средствата се делонирани со каматна стапка од 3.30% до 6.20% годишно (2012: 5.50% до 6.50% годишно).		
<b>17 Парични средства и парични еквиваленти</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>Ден.000</b>	<b>Ден.000</b>
Денарски сметки:		
- НЛБ Титунска Банка АД Скопје	3,612	3,177
- Капитал Банка АД Скопје	2,743	28,689
- Централно Кооперативна Банка АД Скопје	2,663	3,003
- ТТК Банка АД Скопје	326	223
- Комерцијална Банка АД Скопје	900	673
- Стопанска Банка АД Скопје	4,970	39,974
- Уни Банка АД Скопје	7,040	5,648
- Халк (Зираат) Банка АД Скопје	-	613
- Стопанска Банка АД Битола	371	371
- Халк Банка АД Скопје	4,252	7,048
	26,877	89,419
Девизни сметки:		
- Шпаркасе Банка АД Скопје	137	139
	137	139
Благајна:		
Денарска благајна	7	4
Девизна благајна	75	68
	82	72
<b>Вкупно парични средства</b>	<b>27,096</b>	<b>89,630</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
за годината што завршува на 31 Декември 2013 година  
(сите износи се во денари освен доколку не е поинаку наведено)

	2013 Ден.000	2012 Ден.000
<b>18 Обврски кон добавувачи и останати обврски</b>		
<b>Обврски кон добавувачи</b>		
- Добавувачи во земјата	26	271
- Добавувачи во странство	-	-
	26	271
<b>Останати тековни обврски</b>		
- Обврска за кредитна картичка	-	17
- Останати тековни обврски	7	225
	7	242
<b>Вкупно обврски кон добавувачи и останати обврски</b>	<b>33</b>	<b>513</b>

## 19 Потенцијални и превземенни обврски

### *Судски спорови*

Со состојба на 31 декември 2013 година не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Комисијата редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Комисијата кои би можеле да се појават во иднина. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Комисијата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

### *Даночен ризик*

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Комисијата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Комисијата и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

### *Капитални обврски*

Не се евидентирани капитални обврски на денот на билансирање кои не се веќе признати во финансиски извештаи.

## 20 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2013 година – датумот на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.